



Карактеристики

Се чувствувам / Следете ме, Breeze away, Паметен проток на воздух, ЕКО, супер EMC перформанси, самодиагностика, интелигентно одмрзнување, самочистечка функција, Функција против создавање мувла и габи Функција против 'рѓа, независен режим на одвлажнување/кондензација, супер тивок дизајн, проток на воздух со низок шум, турбо режим, автоматски режим Функција против 'рѓа, независен режим на одвлажнување/кондензација, супер тивок дизајн, проток на воздух со низок шум, турбо режим, автоматски режим, Режим на мирување, Индикатор при дефект, копче за итни случаи, автоматско рестартирање, автоматско исклучување/вклучување тајмер, вентилатор со 4 брзини, петбрзински надворешен вентилатор, моно и повеќекратна компатибилност, функција за греење на 8°C, Греење/ладење при ниска температура, сунѓерест филтер, филтер кој може да се пере, филтер со висока густина, двострано одводнување (дренажа) Одводнување, Заштита на стабилност, 3D проток на воздух, стерилизација на 56°C, Детекција при истекување на средството за ладење, далечински управувач, Функција за меморија за позиција за насочување на воздухот, Хоризонтално автоматско насочување на воздухот, скриен LED дисплеј, дисплеј ВКЛУЧЕН/ИСКЛУЧЕН, Нормално ладење, Силно ладење на 60°C, брзо ладење и брзо загревање, хоризонтално насочување на воздух, RC држач, дополнителен здравствен филтер, хидрофилна алуминиумска перка, резервен прекинувач, повеќе брзини на вентилатор, функција I-clean, Горна плоча/капак, автоматско насочување на воздухот, Анти-ладен воздух, Wi-Fi, дополнителен здравствен филтер, енергетска ефикасност, Грејач

Капацитет			18000BTU
Номинален напон и фреквенција		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
Mode			Ладење Греење
Номинален капацитет		W	5200(1250~5920) 5500(1250~6690)
Влезна моќност		W	1417(330-2350) 1401(340-2540)
Јачина на електрична енергија		A	6.4(1.7~12.0) 6.4(1.7~13.0)
SEER/ Energetska klasa			8,5 A+++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosečna			/ 4,6/A++
SCOP/ Energetska klasa - potoplo			/ 5,6/A+++
Опсег на работа (°C)		°C	15-52 -25-30
Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот)		kWh	215 /
Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот) - просечна		kWh	/ 1279
Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот) - потопла		kWh	/ 1250
Одвлажнување		Kg/h	1,8
Степен на заштита (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Класа на електрична заштита (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Макс. влезна потрошувачка		W	2540
Макс. Електрична енергија		A	13
Компресор	Модел		C-1RZ140H3CBF
	Тип		Rotary
	Бренд		SANYO
Внатрешна единица	Внатрешна циркулација на воздух	m³/h	900
	Ниво на бучава на внатрешна dB	dB(A)	47/42/40/38/36/34/32
	Нето димензија	mm	920×306×195
	Димензија на пакување	mm	990×380×265
	Нето тежина/Бруто тежина	Kg	10/13
Надворешна единица	Ниво на бучава на надворешна единица, dB	dB(A)	65
	Нето димензија	mm	927×699×380
	Димензија на пакување	mm	949×732×392
	Нето тежина/Бруто тежина	Kg	38/41
	Тип на разладно средство		R32
	Тежина на разладно средство	Kg	0,87
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,59
	Макс. испуст/Макс. притисок на вшмукување	Mpa	4.3/2.5
	Страна за течност/Страна за гас/Должина	mm	Dg4/Dg8(1/4-1/2)
Цевки за разладно средство		Макс. должина на цевка на разладно средство/ Макс. разлика во ниво	m 25/10